



Ненаменски потрошувачки кредит - МОЈ кредит одобрен на 24 месеци (пр:01.03.2020)	100,000 ден.	6.000 ден. За рок на отплата над 12 до 24 месеци за кредит над 60.000 до 100.000 денари - провизија за одобрување 100 ден. - меница	1,9% фиксна	/	8.35%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>Ненаменски кредити во денари - Инстант кредит</b>															
Ненаменски потрошувачки кредит преку електронско банкарство за приматели на плата (пр:01.03.2020)	60,000 ден.	600 ден. - провизија за одобрување	5,9% фиксна	8.04%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>Ненаменски хипотекарен кредит во денари</b>															
Ненаменски хипотекарен кредит во денари (со ризико животнo осигурување) ПРЕМИУМ СМАРТ (вработени во АД, финансиски институции и јавна администрација-приматели на плата; приматели на пензија; вработени во нотарска, извршителска, адвокатска канцеларија (нотар, извршител, адвокат) приматели на платата; вработени во приватни фирми (кои постојат минимум 3 години), со месечни примања над 15.000 денари (континуирано во последните 12 месеци), класифицирани во А категорија (континуирано во последните 12 месеци), што се приматели на плата); Приматели на плата/пензија (I категорија) (пр:01.07.2020) <b>Промотивно до 31.12.2020 година</b>	1,900,000 ден.	900 ден. - провизија за обработка на барање  Без провизија за одобрување  500 ден. - меница  Премиија за полиса за ризико животнo осигурување*	4,70% фиксна во првите три години, 5,53% (НРС + 4,00 процентни поени) од четвртата година од отплатата до целосната отплата на кредитот	4.94%	4.87%	4.85%	4.90%	4.97%	5.04%	5.10%	5.15%	5.22%	5.34%	5.40%	
Ненаменски хипотекарен кредит во денари (без ризико животнo осигурување) ПРЕМИУМ СМАРТ (вработени во АД, финансиски институции и јавна администрација-приматели на плата; приматели на пензија; вработени во нотарска, извршителска, адвокатска канцеларија (нотар, извршител, адвокат) приматели на платата; вработени во приватни фирми (кои постојат минимум 3 години), со месечни примања над 15.000 денари (континуирано во последните 12 месеци), класифицирани во А категорија (континуирано во последните 12 месеци), што се приматели на плата); Приматели на плата/пензија (I категорија) (пр:01.07.2020)	1,900,000 ден.	900 ден. - провизија за обработка на барање  2,00% мин. 6.000 ден. за кредити на износ до 30.000,00 еур; 1,50% за кредити на износ над 30.000,00 еур - провизија за одобрување  0,20% - провизија за администрирање  500 ден. - меница	4,90% фиксна во првите три години, 5,88% (НРС + 4,35 процентни поени) од четвртата година од отплатата до целосната отплата на кредитот	8.55%	6.96%	6.40%	6.19%	6.11%	6.08%	6.08%	6.08%	6.08%	6.11%	6.13%	
Ненаменски хипотекарен кредит во денари Неприматели на плата/пензија (II категорија) (пр:01.07.2020)	1,900,000 ден.	900 ден. - провизија за обработка на барање  2,00% мин. 6.000 ден. за кредити на износ до 30.000,00 еур; 1,50% за кредити на износ над 30.000,00 еур - провизија за одобрување  0,20% - провизија за администрирање  500 ден. - меница	7,08% (НРС + 5,55 процентни поени)	10.94%	9.31%	8.75%	8.47%	8.29%	8.17%	8.09%	8.03%	7.94%	7.82%	7.77%	
<b>Ненаменски хипотекарен кредит во денари со девизна клаузула</b>															
ПРЕМИУМ СМАРТ (вработени во АД, финансиски институции и јавна администрација-приматели на плата; приматели на пензија; вработени во нотарска, извршителска, адвокатска канцеларија (нотар, извршител, адвокат) приматели на платата; вработени во приватни фирми (кои постојат минимум 3 години), со месечни примања над 15.000 денари (континуирано во последните 12 месеци), класифицирани во А категорија (континуирано во последните 12 месеци), што се приматели на плата); Приматели на плата/пензија (I категорија) (пр:01.01.2020)	40.000 еур	900 ден. - провизија за обработка на барање  2,00% мин. 6.000 ден. за кредити на износ до 30.000,00 еур; 1,50% за кредити на износ над 30.000,00 еур мин.6.000 ден. - провизија за одобрување  0,20% - провизија за администрирање  500 ден. - меница	4,90% фиксна во првите три години, 6м ЕУРИБОР + 6,30 процентни поени, не пониска од 6,30% од четвртата година од отплатата до целосната отплата на кредитот	8.56%	6.95%	6.40%	6.21%	6.18%	6.18%	6.21%	6.23%	6.29%	6.38%	6.43%	



		900 ден. - провизија за обработка на барање														
		1,25% мин. 6.000 ден. за кредити на износ до 30.000,00 еур; 1,00% за кредити на износ над 30.000,00 еур - провизија за одобрување		6м ЕУРИБОР + 4,00 процентни поени, не пониска од 4,00%												
Станбен кредит со субвенција деп од учество (пр:01.04.2020)	40.000 еур.	500 ден. - меница			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4.20%
Ненаменски кредити обезбедени со депозит во денари (пр:01.07.2020)	100,000 ден.	0,50% мин.1.500 ден.		2,5% фиксна над пасивната	5.75%	5.08%	4.91%	4.66%	4.51%	/	/	/	/	/	/	/
Негативни салда по тековни сметки	/	/		Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8,00 процентни поени	Стапката на СВТ не е можно да се утврди											
Кредитни картички за приматели на плата/пензија во ТТК Банка; вработени во банки и фин. институции кои се приматели/неприматели на плата во ТТК Банка	/	/		Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 7,25 процентни поени	Стапката на СВТ не е можно да се утврди											
Кредитни картички за неприматели на плата/пензија во ТТК Банка	/	/		Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 7,75 процентни поени	Стапката на СВТ не е можно да се утврди											
*Во годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ) се вклучува и трошокот за полиса за осигурување на живот во случај на смрт на корисници на кредит (ризико животно осигурување) издадена од Триглав Осигурување Живот АД Скопје, а висината на трошокот на полисата е во зависност од тарифата на Триглав Осигурување Живот АД Скопје и индивидуалните параметри на кредитокорисникот. Во исказаниот пример за СВТ трошокот за полисата за ризико животно осигурување не е влезен во пресметката.																